

PHILIPS

Fidelio

Безжичен Subwoofer FW1



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1 Важно упатство за безбедност 3

Безбедност	3
Грижа за вашиот производ	4
Грижа за животната средина	5
Изјава за усогласеност	5
Помош и поддршка	6
FCC информации	7

2 Вашиот subwoofer 8

Што има во кутијата	8
Subwoofer	9

3 Поврзување 10

Поврзете со напојување	11
Рачно спарување со FB1 soundbar/Почетно поставување на RF link	11
Поврзете се со Wi-Fi (Безжична операција)	12
Поврзете го subwoofer со апликација Philips Sound	15
Автоматско спарување (Повторно поврзување)	15
Поврзете го subwoofer со телевизор на кој е овозможен Philips Play-fi	16
Поврзување со жица (subwoofer влез)	17
Надградба на фирмвер	18
Фабричко ресетирање	18

4 Спецификации за производ 19

5 Решавање на проблеми 20

1 Важно упатство за безбедност

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите производот. Ако настане штета поради непочитување на упатствата, гаранцијата не се применува.

Безбедност

Запознајте ги симболите за безбедност



Ова е апарат од Класа II со двојна изолација и нема заштитно заземјување.



АС волтажа



Следете ги инструкциите во упатството за користење!



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Предупредување: Ризик од струен удар!



Знакот извизник е ставен со цел да го предупреди корисникот за присуство на важни упатства за употреба.

Ризик од струен удар или пожар!

- Пред да направите или промените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од приклучокот за струја.
- Никогаш не го изложувајте производот или додатоците на дожд или вода. Никогаш не ставајте садови со вода, како што се вазни близу до производот. Ако се истури течност на или во производот, веднаш исклучете го од приклучокот за струја. Контактирајте со Грижа за корисници за да го проверат производот пред да го користите.
- Никогаш не го оставајте производот или додатоците близу отворен оган или други извори на топлина, вклучително и директна сончева светлина.
- Никогаш не ставајте предмети во отворите за вентилација или во други отвори на производот.
- Онаму каде што кабелот за напојување или утичникот на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане во функција.
- Исклучете го производот од штекерот пред невреме со грмотевици.
- Кога го исклучувате кабелот за напојување, секогаш повлечете го штекерот, не кабелот.
- Користете го производот во тропски и/или умерени климатски подрачја.

Ризик од краток спој или пожар!

- За идентификација и оценки за снабдување видете ја картичката за типот на задниот дел или во долниот дел од производот.
- Пред да го поврзете производот со приклучникот за струја, уверете се дека волтажата одговара на вредноста отпечатена на задниот дел или на долниот дел од производот. Никогаш не го поврзувајте производот со приклучник за струја ако волтажата е различна.

Ризик од повреда или оштетување на овој производ!

- За монтирање на сид, овој производ мора да биде безбедно прикачен на сид во согласност со упатствата за инсталирање. Користете ја само доставената корпа за монтирање на сид (ако е достапна). Несоодветно монтирање на сид може да доведе до незгода, повреда или оштетување. Ако имате прашања, контактирајте со Грижа за корисници во вашата земја.
- Никогаш не го ставајте производот или предмети врз електрични кабли или врз друга електрична опрема.
- Ако производот се транспортира на температури под 5°C, распакувајте го производот и чекајте неговата температура да се совпадне со собната температура пред да го поврзете со приклучокот за струја.
- Делови од производот може да се изработени од стакло. Ракувајте внимателно за да избегнете повреда или оштетување.

Ризик од прегревање!

- Никогаш не го инсталирајте производот во ограничен тесен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку четири инчи околу производот за вентилација. Осигурете се дека завеси или други предмети не ги покриваат отворите за вентилација на производот.



Забелешка

- Етикетата за енергетска ефикасност се наоѓа на долниот или на задниот дел од опремата.

Грижа за вашиот производ

Користете само микрофибер ткаенина за чистење на производот.

Грижа за животната средина

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со вообичаениот отпад од домаќинствата.

Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот и батериите со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

UK

МК За 5G Wi-Fi уред

Уредот за работа во опсег од 5150 до 5350 MHz е само за внатрешна употреба за да се намали можноста од штетно попречување на коканални мобилни сателитски системи.

FR Pour un appareil Wi-Fi 5G

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5350 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Изјава за усогласеност

Овој производ е во согласност со барањата за радио пречки на Европската Заедница.

Со ова, MMD Hong Kong Holding Limited изјавува дека производот е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од RED Директивата 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.philips.com/support.

Помош и поддршка

За детална онлајн поддршка, посетете ја www.philips.com/support за да:

- го преземете упатството за користење и краткото упатство
- ги гледајте видео водичите (достапни само за избрани модели)
- најдете одговори на Често поставувани прашања (ЧПП)
- испратете ни прашање по е-пошта
- разговарајте со нашиот претставник за поддршка.

Следете ги упатствата на веб-страницата за да го изберете вашиот јазик, а потоа внесете го бројот на модел на производот.

Или, може да контактирате со Грижа за корисници во вашата земја. Пред да контактирате, забележете го бројот на модел и серискиот број на вашиот производ. Може да ги најдете овие информации на задниот дел или на долниот дел од производот.

Заштитени трговски марки:



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi and the DTS Play-Fi and Play-Fi logos are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.

© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

FCC информации

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа опрема е тестирана и потврдено е дека е во согласност со ограничувањата за Класа В на дигитален уред, во согласност со Дел 15 од правилата FCC. Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита од штетно попречување во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи енергија на радио фреквенција и ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетно попречување на радио врските.

Меѓутоа, нема гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема не предизвика штетно попречување на радио или телевизискиот прием, што може да се утврди со исклучување и вклучување на опремата, корисникот се советува да се обиде да го коригира попречувањето со една или повеќе од следните мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја антената за прием.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Вклучете ја опремата во штекер или коло различно од она на кое е поврзан приемникот.
- Консултирајте го продавачот или искусен радио / телевизиски техничар за помош.

FCC&IC Предупредување:

- Оваа опрема треба да се инсталира и користи на минимално растојание од 20 cm помеѓу радијатор и вашето тело.
- Промените или модификациите на овој уред кои не се изречно одобрени од страната која е одговорна за усогласеност може да го поништат овластувањето на корисникот да ракува со опремата.

FCC & IC Attention

- Cet appareil est conforme à FCC et IC l'exposition aux rayonnements limites fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet transmetteur ne doit pas être co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.
- Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour assurer la conformité avec les limites de la classe B de la FCC. fonctionnement de l'appareil.

IC-Канада:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Овој уред содржи предавател(и) / приемник(ци) изземени од добивање на лиценца што се во согласност Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Работењето е предмет на следните два услова:

- 1 Овој уред не може да предизвика попречување.
- 2 Овој уред мора да прифати какво било попречување, вклучително и попречување што ќе предизвика несакано работење на уредот.

Avis d'Industrie Canada :

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


- 1 L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2 L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Вашиот subwoofer

Ви честитаеме што го купивте и ви посакуваме добредојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот subwoofer на www.philips.com/support.

Што има во кутијата

Проверете ги и препознајте ги предметите во вашиот пакет:



Subwoofer x1



Кабел за струја * x1

- Количината на каблите за струја и видот на приклучоци се различни во зависност од регион.

 За Кина FW1/93	 За Тајван FW1/96	 За САД/ Канада FW1/37	 За Европа/OK FW1/10	 За Азија FW1/98
---	--	--	---	---



Кратко упатство x1



Картичка за гаранција x1




Безбедносен лист x1

- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова Упатство за користење се само за информативни цели, вистинскиот производ може да изгледа поинаку.

Subwoofer

Овој дел вклучува преглед на безжичен subwoofer.



1 (Wi-Fi Поставка) копче / индикатор

- Активирајте Wi-Fi поставување за Play-fi.
- Притиснете и држете го копчето 8 секунди за да активирате AP режим.
- Притиснете и држете го копчето 4 секунди за да активирате WPS режим.

Постапка	LED состојба	Статус
	Константно на	Поврзано / Успешно спарени
Притисни и држи 8 секунди	Трепка	Пристапна точка за Wi-Fi (AP) режим
Притисни и држи 4 секунди	Двојно трепкање	Заштитена Wi-Fi поставка (WPS) режим

- 2 Индикатор за Power/Rf link (Напојување/RF врска)
- 3 Source (Извор) (префли Play-fi/RF link/Sub in (Play-fi/RF врска/Sub in режим))
 - Кога FW1 се користи како жичен subwoofer, прекинувачот за изворот мора да биде на Sub in позиција.
 - Сите мрежни аудио функционалности ќе престанат да работат.
 - Wi-Fi е исклучен но акредитивите за Wi-Fi треба да бидат задржани ако е поставен претходно.
 - Play-fi модулот може да биде исклучен.
 - За да го надградите фирмверот за Play-fi модул и MCU преку USB сервисен отвор, MCU прекинувачот за изворот мора да биде на Sub in позиција. Прекинувачот за изворот за модулот Play-fi мора да биде на позиција Play-fi.
- 4 USB сервисен приклучок
USB приклучокот е само за сервисирање.
- 5 Копче за Reset (Ресетирање) (Отвор за игличка)
Ресетирајте го уредот на стандардни поставки:
- 6 Phase 0° - 180° (Фаза 0° - 180°) (прекинувач)
- 7 Sub in (subwoofer влез) (приклучок)
Користете го кабелот на subwoofer за да го поврзете со другата опрема (не е снабден).
- 8 Crossover 25Hz-150Hz (Вкрстување 25Hz-150Hz) (копче)

9 Gain +/- (Јачина +/-) (копче)

Функции	Поставки	Стандардни
Јачина	-6 dB до +6 dB	0 dB
Вкрстување	25 до 150 Hz	-
Фаза	0 или 180 степен	0 степен

- Кога FW1 како **Sub in** subwoofer, е применлив покрај контролите и функциите (Кога FW1 како Play-fi subwoofer или во режим на RF link, покрај контролите и функциите не е применлив).

10 AC in ~ приклучник

Поврзете со напојување.


3 Поврзување

Овој дел ви помага да го поврзете вашиот subwoofer со телевизор и други уреди, а потоа да го поставите.





Забелешка

- За идентификација и оценки за снабдување видете ја картичката за типот на задниот дел или во долниот дел од производот.
- Пред да направите или промените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од приклучокот за струја.




Поврзување	Одете на страница
A Рачно спарување со FB1 soundbar/Почетно поставување на RF link	11
B Поврзете се со Wi-Fi (Безжична операција)	12
C Поврзете го subwoofer со телевизор на кој е овозможен Philips Play-fi	15
D Поврзување со жица (subwoofer влез)	17




Рачно спарување со FB1 soundbar/Почетно поставување на RF link

FW1 Play-Fi безжичен subwoofer може да се спари со FB1 (не е снабден) звучник.



- 1 Прекинувачот за изворот мора да биде на позиција **Play-fi/RF Link**.



- 2 Индикаторот на **Power/RF link** ќе трепка брзо (Зелено) на Subwoofer.



- 3 Притиснете го копчето **⏻** за да го вклучите вашиот звучник FB1 (Се купува одделно).




Поврзете со напојување

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Ризик од оштетување на производ! Уверете се дека напонот на напојување одговара со вредноста на напонот отпечатена на задниот или на долниот дел од производот.
- Ризик од струен удар! Кога го извлекувате кабелот за напојување, секогаш повлечете го приклучокот од штекерот. Никога не го влечете кабелот.
- Пред спојување на кабелот за наизменична струја, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.


Поврзете го струјниот кабел со **AC in~** приклучникот на subwoofer а потоа во напонската мрежа.




- * Количината на каблите за струја и видот на приклучоци се различни во зависност од регион.

- 4 На далечинскиот управувач на звучникот FB1 внесете го менито за поставување:


→ Притиснете  > изберете “SUB PAIR” > Потоа притиснете  (Внеси) за да го потврдите режимот на спарување на subwoofer.



- 5 Почекајте додека **Power/RF link** индикаторот не се запали трајно (Зелено) на subwoofer.



- 6 Звучникот и subwoofer ќе се откријат еден со друг и ќе се спарат.



Поврзете се со Wi-Fi (Безжична операција)

(За верзија iOS и Android)

Со поврзување на оваа единица и мобилни телефони, таблети, (како што се iPad, iPhone, iPod touch, Android телефони, итн.) на истата Wi-Fi мрежа, потоа може да ја користите апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi да го контролирате subwoofer за да слушате аудио датотеки.


- 1 Преземете ја и инсталирајте апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi на телефон или таблет.




- Проверете дали пренасочувачот ви е вклучен и дали работи правилно.
- 2 Поврзете го вашиот телефон или таблет на истата Wi-Fi мрежа на која сакате да го поврзете и вашиот subwoofer.




- Кога FW1 се користи како Play-fi subwoofer, прекинувачот за изворот мора да биде на позиција **Play-fi/RF Link**.




- 3 Притиснете и држете  (Wi-Fi) копче кое се наоѓа на задното кукиште 8 секунди за да активирате Wi-Fi поврзување.
 ➔ Додека звучникот да го направи вториот звук и потоа пуштете го копчето.



- 4 Почекајте додека светлосниот индикатор за Wi-Fi на задното кукиште не се промени од брзо трепкање во бавно пулсирање. Кога ќе почне бавно да пулсира, тоа покажува дека звучникот влегува во режим за поставување на Wi-Fi.



- 5 Активирајте ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi. Следете ги упатствата од апликацијата за да го поврзете овој производ со Wi-Fi мрежа.



- 6 После успешното Wi-Fi поврзување, светлосниот индикатор за Wi-Fi ќе престане да пулсира и ќе стане постојан. Штом го поставите овој производ на вашата Wi-Fi мрежа, може да го контролирате од кој било паметен телефон или таблет на истата мрежа.
- 7 По поврзувањето, може да го промените името на уредот. Може да изберете од понудени неколку имиња или да создадете ваше сопствено со избирање на Custom Name (Прилагодено име) на крајот од списокот за имиња. Во спротивно, тоа ќе го следи стандардното име.

- 8 После поврзувањето, производот може да изврши ажурирање на софтвер. Надградете го со најновиот софтвер при вашето прво поставување. Надградбата на софтверот може да трае неколку минути. Не го исклучувајте од напојување звучникот, не го исклучувајте уредот и не ја напуштајте мрежата за време на надградбата.

Забелешка


- После поврзувањето, производот може да изврши ажурирање на софтвер. После почетното поставување потребна е надградба. Без надградбата, нема да бидат достапни сите карактеристики на производот.
- Кога поставувањето за прв пат не е успешно, држете го Wi-Fi копчето на subwoofer 8 секунди додека да се слушне вториот тон и светлото за Wi-Fi да се промени во бавно пулсирање. Ресетирајте ја Wi-Fi врската, рестартирајте ја апликацијата и повторно започнете го поставувањето.
- Ако сакате да преминете од една мрежа во друга, треба повторно да ја поставите врската. Притиснете и држете го копчето (Wi-Fi) на subwoofer 8 секунди за да ја ресетирате Wi-Fi врската.



- 2 Притиснете го копчето **WPS** на вашиот пренасочувач. Копчето вообичаено е означено со ова WPS лого.




- 3 Следете ги упатствата во апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi за да го започнете спарувањето.



Заштитена Wi-Fi поставка (WPS)

Ако вашиот пренасочувач има заштитена Wi-Fi поставка (WPS), може да ја поставите врската без да внесувате лозинка.

- 1 Притиснете и држете го копчето (Wi-Fi) 4 секунди.




➔ Ќе слушнете звук и светлото на Wi-Fi ќе почне да трепка двојно.

Забелешка


- WPS не е стандардна карактеристика на сите пренасочувачи. Ако вашиот пренасочувач нема WPS, тогаш користете стандардно Wi-Fi поставување.
- Притиснете го копчето (Wi-Fi) еднаш ако сакате да излезете од WPS режимот или тој автоматски ќе излезе после 2 минути.

Поврзете го subwoofer со апликација Philips Sound


- 1 После успешното Wi-Fi поврзување, светлосниот индикатор за Wi-Fi ќе престане да пулсира и ќе стане постојан.



- 2 Активирајте го Philips Sound овозможен од DTS Play-fi.




- 3 Изберете Primary Speaker (Примарен звучник) [FW1].




Автоматско спарување (Повторно поврзување)

(Play-Fi > RF link)

- 1 Поврзете го subwoofer со напојување и прекинувачот за source на позиција **Play-fi/RF Link**.



- 2 Притиснете на копчето  за да го вклучите вашиот FB1 звучник.



- 3 Притиснете и држете  (Wi-Fi) копче кое се наоѓа на задното куќиште 15 секунди.
→ Индикаторот за вклучено/ RF link на subwoofer ќе трепка бргу (Зелено).




- 4 Звучникот и subwoofer ќе се откријат еден со друг и ќе се спарат. Индикаторот за вклучено/ RF link на subwoofer ќе свети трајно Зелено штом ќе успее RF поврзувањето.




(RF link > Play-Fi)

- 1 Притиснете и држете  (Wi-Fi) копче кое се наоѓа на задното кукиште 8 секунди за да активирате Wi-Fi поврзување.
↳ Додека звучникот да го направи вториот звук и потоа пуштете го копчето.



- 2 Почекајте додека светлосниот индикатор за Wi-Fi на задното кукиште не се промени од брзо трепкање во бавно пулсирање. Кога ќе почне бавно да пулсира, тоа покажува дека звучникот влегува во режим за поставување на Wi-Fi.




- 3 Одете на Поставки на вашиот телефон и следете ги упатствата за да го поврзете производот со вашата Wi-Fi мрежа.




Поврзете го subwoofer со телевизор на кој е овозможен Philips Play-fi

- 1 Вклучете го вашиот DTS Play-fi телевизор поврзан на интернет.
↳ Звукот на телевизорот е исклучен.
- 2 Внесете го менито Settings (Поставки) на телевизорот.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Поставки > Звук > DTS Play-fi)





Поставување на Опкружувачки звук

Следете го поставувањето на екранот.




Поставување на Аудио на телевизор

Може да го пуштите аудиото од телевизорот на вашите домашни звучници безжично. Следете го поставувањето на екранот.



Поврзување со жица (subwoofer влез)

Кога прекинувачот за Source е на позиција Sub-in, FW1 ќе се однесува како жичан subwoofer. Тој ќе го дава сигналот на subwoofer преку аналоген влез.



- 1 Користете кабел од subwoofer за да го поврзете другиот уред или излезните приклучоци на аудиото на телевизорот со **Sub in** приклучокот на единицата.
- 2 Кога FW1 се користи како жичен subwoofer, прекинувачот за изворот мора да биде на **Sub in** позиција.
- 3 Достапните контроли и функции (на задниот дел од subwoofer) се следните:

Функција	Поставки	Стандардни
Јачина	-6 dB до +6 dB	0 dB
Вкрстување	25 до 150 Hz	-
Фаза	0 или 180 степен	0 степен



Забелешка

- Кога FW1 како **Sub in** subwoofer, е применлив покрај контролите и функциите (Кога FW1 како Play-fi subwoofer или во режим на RF link, покрај контролите и функциите не е применлив).

Надградба на фирмвер

За да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го вашиот производ со најновата верзија на фирмвер.


Ажурирајте фирмвер преку Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware) (Поставки > Прецизно дотерување / Ажурирај Фирмвер)

Фирмверот за MCU и DSP може да се надгради до најновата верзија преку Philips Sound кој се напојува од DTS Play-fi. Одете во менито за поставки и изберете PS Fine Tune / Update Firmware опција за да го проверите. Ако надградбата е овозможена, иконата за надградба може да се притисни за да продолжи автоматски. Штом производот ќе се поврзе со Wi-Fi, може да добие ажурирање на фирмвер преку воздух. Секогаш надградувајте со најнова верзија на фирмвер за да ги подобрите работата на овој производ.

Фабричко ресетирање

Ресетирајте го уредот на стандардни поставки:

- 1 Поврзете го subwoofer со напојување, користете игла за да го притиснете копчето **Reset** на задниот дел од subwoofer 5 секунди.



- Ќе слушнете звук и потоа subwoofer автоматски ќе се рестартира.
- Subwoofer ќе биде вратен на фабричките поставки.

4 Спецификации за производ

Забелешка

- Спецификациите и дизајнот се предмет на промена без известување

Безжичен

5.8G Опсег на безжична фреквенција / Моќ на предавател (EIRP)	5742 ~ 5852 MHz ≤ 10dBm
---	----------------------------

Поддржана мрежа

WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Опсег на безжична фреквенција (Wi-Fi) /Пренесена моќност на радио фреквенција (EIRP)	
2.4G Wi-Fi	2400 ~ 2483,5 MHz / ≤ 20dBm
	5150 ~ 5350 MHz / ≤ 20dBm
5G Wi-Fi	5470 ~ 5725 MHz / ≤ 27dBm
	5725 ~ 5850 MHz / ≤ 14dBm

Subwoofer

Снабдување со енергија	100-240V~ 50/60Hz
RMS излезна моќ MAX излезна моќ	210W 420W (1% THD)
Потрошувачка на енергија	50 W
Потрошувачка при подготвеност	< 0,5 W
USB	5V --- 500mA
Одговор на фреквенција	25Hz - 150Hz
Импеданса	3 Ω
Димензии (Ш x В x Д)	240 x 472 x 400 mm
Тежина	13,4 kg
Работна температура	0°C - 45°C

5 Решавање на проблеми



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

- Ризик од струен удар. Никогаш не го отстранувајте кукиштето на производот.

За гаранцијата да биде валидна, никогаш не се обидувајте сами да го поправите производот.

Ако се соочите со проблеми при користењето на овој производ, проверете ги следните работи пред да побарате сервис. Ако се уште имате проблем, добијте поддршка на www.philips.com/support.

Не се вклучува

- Уверете се дали мрежниот кабел АС е правилно поврзан.
- Проверете дали има струја во приклучникот.

Звук

- Кога ќе прекине репродукцијата и нема звук во режим Wi-Fi, проверете дали вашата интернет мрежа е исправна.

Нарушен звук или ехо.

- Ако репродуцирате аудио од телевизор преку овој производ, осигурете се дека звукот на телевизорот е исклучен.

Wi-Fi

Wi-Fi Конекцијата не може да се воспостави.

- Проверете ја достапноста на WLAN мрежата на пренасочувачот.
- Ставете го Wi-Fi пренасочувачот поблизу до единицата.
- Осигурете се дека лозинката е точна.
- Проверете ја функцијата WLAN или рестартирајте го модемот и Wi-Fi пренасочувачот.

Play-fi

Не може да ги открие уредите поддржани од play-fi од апликацијата.

- Осигурете се дека уредот е поврзан со Wi-Fi.

Не може да репродуцира play-fi музика.

- Одредена мрежна услуга или содржини кои се достапни преку овој уред може да несе достапни ако давателот на услуги ја прекине услугата.
- Кога првото поставување не е успешно, затворете ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-fi. Рестартирајте ја апликацијата.
- Кога звучникот е поставен како Stereo Pairs (Стерео парови) или Surround Sound (Опкружувачки звук), звучникот треба да се исклучи од апликацијата пред да се користи одделно.



Спецификациите се предмет на промена без известување. Посетете ја www.Philips.com/support за најновите ажурирања и документи.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. И ние ги користиме според лиценца.

Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ.